


СОНЧОГЛЕД

МАКЕДОНИЈА

УКРАСЕН СОНЧОГЛЕД



РАЗЛИКА

- Украсен – цветен сончоглед се одгледува како украсна билка заради цветот. Од еден корен може да потераат повеќе стебла кои имаат по неколку цветови.
- Сончогледот третиран со Herbagreen, посебно оној 3 и повеќе пати има многу повеќе стебла кои се со поголем раст, со големи и зелени листови, со многу поголеми и побројни цветови, што е видливо и на горната слика.

ПОЛЕ НА СОНЧОГЛЕД

17.05.2007.



- Површина 6,0ha
- Предкултура беше зоб
- Зимска бразда 30 – 35 cm
- Засадено 10.04.2007.
- Заштита;хербициди после никнување ,и механичко – (култивирање) 30.05.2007.
- Herbagreen-от се користи како прихрана и превентивна заштита

III-ТО ТРЕТИРАЊЕ

27.06.2009.




РАЗЛИКА

- Видлива е разликата во висина , кај три пати третируваниот и нетретируваниот сончоглед
- Во висина стеблата се дебели и потемни, што е доказ на зголемениот метаболизам кај третираните билки
- Видливо е дека листовите се големи со изразито темно зелена боја заради богатството на хлорофил и зголемената фотосинтеза
- Плодовите(главиците) се големи и сите развиени
- Семките се исто така големи

V-ти ТРЕТМАН

01.08.2009




5x



2x


НЕКРОЗА И БОЛЕСТ

19.08.2009.



1x

умираат
долните
листови



6x


Здрави сите листови



0x

Болна група

Просечна тежина на плод



РАЗЛИКА

- Кај повеќе пати третираните, имаше многу и дебели стебла
- Листовите се темни и зелени заради зголемената фотосинтеза и зголемената содржина на хлорофил , а долните листови покасно изумираа заради антиоксидансното својство Herbagreeen-от
- Плодовите беа големи, тешки, рамномерно и порано дозреваа
- Семките беа големи и во целост исполнети, за разлика од нетретираните кои заради сушата беа испиени и полупразни и тоа по целата површина
- Четири и повеќе пати третираните билки не беа болни , додека нетретираните беа болни и доаѓаше до сушење што е видно на снимката